



Прогрес - Институт за социјална демократија,  
поддржан од Меѓународниот центар „Олоф Палме“ и Фондацијата „Калеви Сорса“, распишува:

# КОНКУРС

## за учесници на Политичката академија за социјална демократија во 2021 година

Политичката академија е образовен проект, дизајниран како академски курс и тренинг. Главна задача на Академијата е да едуцира и тренира индивидуи коишто ги споделуваат социјалдемократските вредности и кои во своите секојдневни активности влијаат и ги обликуваат политичките одлуки во Северна Македонија.

Политичката академија ќе им овозможи на учесниците пристап до теоретско знаење, но и практични вештини во областите на политички систем, социјалдемократска идеологија, политички и партиски менаџмент, политичка комуникација и односи со јавност, родова еднаквост, заштита на животната средина и други. Овие цели ќе се реализираат во рамките на четири модули од тридневни викенд семинари од горенаведените области. Термините и временските рокови во моментот не можат да се одредат поради состојбата со вирусот COVID-19.

### Услови за учество

Право да конкурира за учество на Академијата има:

1. Секој државјанин на Република Северна Македонија;
2. Лица на возраст од 20 до 35 години;
3. Кои се ангажирани или сакаат да бидат активни во општествениот и политичкиот живот на Северна Македонија;
4. Кои ги споделуваат социјалдемократските политички, економски, социјални и општествени вредности;
5. Кои имаат основно знаење од општествените науки и терминологија;
6. Кои имаат активно познавање на англискиот јазик.

### Потребни документи за учество

1. Биографија со наведени контакт -податоци
2. Писмо за мотивација

### Селекција на кандидатите

Кандидатите ќе бидат селектирани врз основа на личните постигнувања (вклучувајќи го и академското образование, неформалното образование, работното искуство и практика) наведени во биографијата и писмото за мотивација, како и етничката, религиозната, половата, регионалната и социјалната разноликост во Македонија.

Сите пријавени кандидати ќе бидат известени за резултатите од селекцијата, најдоцна, до **15 мај 2021** год. по електронска пошта. Со дел од селектираните кандидати можеби ќе има потреба да се спроведе интервју.

Непотполни апликации нема да се разгледуваат!

### Поднесување на документите

Документите за пријавување треба да се поднесат, најдоцна, до **5 мај 2021** година на е-пошта: [pa@progres.org.mk](mailto:pa@progres.org.mk)